

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО  
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ**

**Општи одредби**

**Член 1**

- (1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на членови на културно - уметнички друштва од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Дополнителни услови) се составен дел на договорот за осигурување на членови на културно - уметнички друштва од последици на несреќен случај кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Друштвото за осигурување (во понатамошниот текст: Осигурувач).
- (2) Договорувач може да биде секое културно - уметничко друштво или сојуз на културно уметнички друштва.
- (3) Лицата кои се осигуруваат по овие Дополнителни услови осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (1) точка 4 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучени од осигурување.

**Траење на осигурувањето**

**Член 2**

- (1) За секој новодојден член осигурувањето започнува без претходно пријавување во 24,00 часот во денот на стапување во членството, а престанува за секој член во 24,00 часот оној ден кога престанало неговото членство.

**Обврски на осигурувачот**

**Член 3**

- (1) Ако е договорено осигурување за професионални членови, осигурувачот е во обврска за целото време на траење на осигурувањето.
- (2) Ако е договорено осигурување за аматери членови на културно - уметничкото друштво осигурувачот е во обврска кога несреќниот случај ќе настане:
  1. додека осигуреникот се наоѓа на пат од дома до местото на состанокот (за поаѓање на пат), проба или настап;
  2. за време на проба или настап;
  3. од местото на разделувањето (при враќањето од пат), проба или настап на пат до дома;
  4. за време на организирано патување - турнеи поради настап.

**Обврска на осигурувачот кога осигуреникот е помлад од 14  
или постар од 75 години**

**Член 4**

- (1) Ако поради несреќниот случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на Друштвото за осигурување.

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА  
ЧЛЕНОВИ НА КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИ ДРУШТВА ОД  
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

- (2) Кога осигуреникот што го снашло несреќен случај е постар од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од сумата која инаку би требало да ја плати.

### **Завршни одредби**

#### **Член 5**

- (1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај, а во колку нивната содржина е во спротивност со содржината на Општите услови важат овие Дополнителни услови.

#### **Правна поука**

- Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување не се задоволни од првостепената одлука, имаат право да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до Комисијата која одлучува по приговори.
- Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето, можат да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.
- Во случај на спор помеѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.

Претседател на Одбор на директори  
Иван Фабијанчиќ